

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОКОЛНОСТИТЕ ПОД КОИ СЕ СЛУЧИ СООБРАЌАЈНАТА НЕЗГОДА

Јас _____ со ЕМБГ _____ и адреса на живеење на ул. _____, во согласност со член 23 од ЗЗОО под полна граѓанска и кривична одговорност **изјавувам** дека на ден ____ __ 20__ година, во _____ часот, се случи сообраќајна незгода на ул.

(адреса каде е случена незгодата)

во која учествував со моторно возило _____,
(марка - тип) (регистарска ознака)

Детален опис на случената сообраќајна незгода: _____

Одговорете на следните прашања со обележување на соодветното поле:

Поседувам и приложувам фотографии од лице место на незгодата: да не

Сообраќајната незгода е пријавена во МВР: да не

На лице место дојдоа/беа присутни претставници на МВР: да не

За моето возило поседувам каско полиса од Друштвото _____ да не

Возилото кое го управувам има стари оштетувања: да не

Детален опис на старите оштетувања (доколку потврдно сте одговориле на претходното прашање): _____

Согласно Закон за заштита на лични податоци (Сл. Весник на РМ бр. 7/05 и 103/08) Јас долупотпишаниот, изјавувам дека сум согласен моите лични податоци, вклучивајќи ги ЕМБГ и други податоци како Лична карта; Пасош; Возачка дозвола; Сообраќајна дозвола; Полиса за осигурување; Трансакциска/жиро сметка; Медицинска документација; Извод од матична книга на родени/умрени/венчани и слично; да можат да бидат употребени, обработени, регистрирани, зачувавани, ажурирани и пренесени до трети страни од страна на Друштвото согласно Законот за заштита на лични податоци а заради остварување на целите на надомест на штета и останатите постапки во процесот на надомест на штета, како и заштита на правата на Друштвото во судски и други законски предвидени постапки. Исто така Изјавувам дека сум запознат со правото на увид и на информација во врска со обработка и исправка на моите лични податоци

лична карта/пасош возачка дозвола сообраќајна книшка транс. сметка

Лицето кое го пополнува овој образец со овој потпис ја потврдува вистинитоста на наведените податоци во него.

Изјавил/а:

Во _____ на ____ __ 20__ год. _____